

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

Fact Sheet 10 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004 – Macedonian

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

ФАКТИ

Минатата година 189 куќи беа сериозно оштетени од пожари предизвикани од огништа, греалки и бојлери, 974 пожари на куќи беа предизвикани од шпорети, рерни, апарати за пржење и други апарати за готвење, а 592 пожара беа предизвикани од краток спој и неисправни осигурувачи.

(Статистички податоци од 17.04.03)

ДАЛИ СТЕ БЕЗБЕДНИ ОД ПОЖАР ВО ВАШИОТ ДОМ?

Противпожарните бригади во NSW препорачуваат едноставен список кој ќе ви помогне да го обезбедите својот дом против пожар.

- ☐ Инсталирањето на соодветен број на детектори на чад и нивната редовна проверка е првиот чекор од планот за заштита од пожари.
- ☐ Составувањето на план на писмено за евакуација во случај на пожар и неговото редовно увежбување е вториот чекор.
- ☐ Клучевите од сите заклучени врати треба да се лесно достапни во случај на напуштање на куќата.
- ☐ Никогаш не оставајте ја храната што се готви или друг отворен пламен вклучувајќи свеќи или горачи на масло без надзор.
- ☐ Чистете го филтерот на сушачот на алишта после секоја употреба.
- ☐ Никогаш не пушете в кревет и внимавајте ако консумирате алкохол додека пушите.
- ☐ Во зима внимавајте кога користите греалки, електрични кебиња или камини со отворени огништа.
- ☐ Не ги преоптеретувајте штекерите и исклучувајте ги апаратите кога не ги користите.
- ☐ Чувајте ги запалките и кибритите подалеку од децата и учете ги дека тие се “корисни но не се играчки” и треба да се користат од страна на одговорни возрасни.
- ☐ Ако имате гаража или шупа внимавајте на хемикалиите и горивото кои ги чувате таму. Косилиците и тримерите полнете ги со гориво кога се ладни и на отворено.
- ☐ Ако имате скара на гас, на струја или дрва секогаш проверувајте дали истата е исправна пред да ја запалите и за истата треба да се грижи возрасна одговорна особа. (Погледнете ја брошурата број 16 Скарите и безбедноста)

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЈАВЕТЕ СЕ НА ЛОКАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА СТАНИЦА

или појдете на: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au or www.esa.act.gov.au

СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

- Запомнете дека чадот од оганот ќе ве замелуши и дека не ќе можете да гледате низ чадот
- Кога спиеете не ќе можете да го почувствувате чадот и ќе заспиете во уште подлабок сон
- Ако сте избегале од пожарот дома, запомнете дека треба да останете надвор и да се јавите на 000
- Печките на масло, гас или дрва треба да се проверуваат еднаш годишно
- Користете осигурувачи според пропишаното и инсталирајте сигурносни осигурувачи
- Заштитата од пожар дома е важна за целото семејство, а подготовката може да спречи трагедија

ВО ИТНИ СЛУЧАИ ЈАВЕТЕ СЕ НА 000